


## Електронска достава на извештаи за социјална медицина

За олеснување на работата на матичните лекари, гинеколозите и стоматолозите во однос на испраќање и доставување на тримесечните извештаи по дијагнози и број на посети (социјална медицина) до ЦЗ, во Prima MEDICA е имплементирана функционалност за електронско испраќање на истите до надлежните институции, која постепено ќе се воведува во центрите за јавно здравје во земјата, па соодветно на тоа ќе станува достапна и до ординациите.

Најпрво се креираат извештаите, од главното мени од се избира Извештаи -> За Социјална медицина -> Извештај за утврдени заболувања. Ви се отвара формаата Потребни параметри за извештај за утврдени заболувања (*слика: 1*). Тука се пополнуваат податоците за период, датум од и датум до (почеток и крај на тромесечје). Во тип на здравствена заштита избираме Општа медицина. Во делот Град-Село, за да ви прикаже точни податоци во извештајот, најпрво се кликнува на Село, па на копчето **Креирај извештај**. Потоа кликувате Град, па **Креирај извештај** и на крајот Град-Село и повторно **Креирај извештај**.



Потребни параметри за извештај за утврдени заболувања

Период

Од :

До :

Тип на здравствена заштита

Општа медицина

Заштита на деца

Заштита на училишни деца и младина

Заштита на жени (само за гинекологија)

Медицина на трудот

Град - Село

Село


Град

Град и Село

Креирај извештај Печати извештај Испрати извештај

Слика 1: Извештај за утврдени заболувања

Откако ќе го креирате извештајот, кликувате на **Печати извештај**, за да ги проверите податоците. Доколку немате внесено шифра ФЗО на здравствена установа, при кликање на копчето **Испрати извештај** на екран еднократно Ви се појавува нова форма за внес на шифра ФЗО за здравствена установа. За да ви дозволи да го испратете извештајот ова поле задолжително треба да се потполни. (слика: 2)




Шифра ФЗО на здравствена уст...

Запиши  Откажи


Слика 2: Шифра ФЗО на здравствена установа

Доколку е во ред генерираниот извештајот, кликувате повторно на копчето **Испрати извештај**. Повратно се добива порака за успешно испратен извештај (слика: 3) и датум и час кога е испратен извештајот (слика: 4).



Слика 3: Успешно испратен извештај

**Напомена:** копчето Испрати извештај е активно за кликање само кај ординациите што спаѓаат во реон на ЦЈЗ кој ја поддржува функционалноста за електронско испрашање на извештаите. Кај сите други ова копче не е активно.

A screenshot of a web application form titled 'Потребни параметри за извештај за утврдени заболувања'. At the top, there is a text field containing 'Пратен извештај : 03.7.2020 15:08:36', which is highlighted with an orange border. Below this, the form is organized into several sections: 'Период' with two dropdown menus for 'Од' (01.1.2020) and 'До' (31.3.2020); 'Тип на здравствена заштита' with five radio button options: 'Општа медицина' (selected), 'Заштита на деца', 'Заштита на училишни деца и младина', 'Заштита на жени (само за гинекологија)', and 'Медицина на трудот'; and 'Град - Село' with three radio button options: 'Село', 'Град', and 'Град и Село' (selected). At the bottom right, there are three buttons: 'Креирај извештај', 'Печати извештај', and 'Испрати извештај'.

Слика 4: Датум и час за испратен извештај

Доколку немате внесено шифра ФЗО на здравствени услуги, при кликање на копчето **Испрати извештај** на екран ви се појавува нова форма за внес на шифра ФЗО за здравствени услуги. (слика: 4)

Постапката се повторува и за Тип на програма: Заштита на деца, Заштита за училишни деца и младина, Заштита на жени (само за гинекологија) и Медицина на трудот.

За испраќање на извештајот за први и контролни прегледи, од главното мени избираме Извештаи -> За Социјална медицина -> Први и контролни прегледи. Ни се отвара формата Извештаи за социјална медицина каде што го внесуваме периодот, односно почеток и крај на тромесечје (слика: 5).

Извештаи за социјална медицина

Одберете период (почеток и крај на тромесечје)

НАПОМЕНА: Мора претходно да биде генериран извештајот за заболувања за сите типови на здр. заштита во истиот временски период


Тип на здравствена заштита

- Општа медицина
- Здр. заштита на деца
- Здр. заштита на училишни деца и младина
- Здр. заштита на жени (само за гинекологија)

Испрати Печати

Слика 5: Извештај први и контролни прегледи

Откако ќе го внесете периодот, кликуваме на копчето **Печати**, за да го проверите генерираниот извештај. Доколку е во ред, кликувате на копчето **Испрати**. Повратно се добива порака за успешно испратен извештај и датум и час кога е испратен извештајот (слика: 6).



Слика 6: Успешно испратен извештај

Постапката се повторува и за Тип на програма: Здр. заштита на деца, Здр. заштита за училишни деца и младина и Здр. заштита на жени (само за гинекологија).

**Напомена:** Извештаите можете да ги креирате и испратите повеќе пати. Нема ограничувања во тој поглед.